



До:
Предмет: Покана за семинар

Бр. 13-сл
Скопје ____.2016 година
Република Македонија
Министерство за финансии
Ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје
Република Македонија
Тел:++ 389 3255 370
Е-пошта: ivan.nedev@finance.gov.mk
Веб страна: finance.gov.mk

Почитувани,

Во рамките на соработката во областа на банкарството меѓу Министерството за финансии на Република Македонија и Министерството за финансии на Кралството Луксембург, Ве известуваме дека од 04 до 08 април 2016 година во Скопје ќе се одржи 4,5 дневен семинар на тема: **"PREVENTION OF MONEY LAUNDERING & COUNTER-TERRORIST FINANCING (AML & CTF) FOUNDATION LEVEL-CERTIFICATION PROGRAMME"**.

Семинарот е во организација на Агенција за трансфер на финансиска технологија од Луксембург (ATTF – www.attf.lu), која е дел од Центарот за обуки од Луксембург (House of training – www.houseoftraining.lu)

Основната цел на семинарот е запознавање со Европските стандарди, како и законите и регулативите на Луксембург во областа на спречувањето на перење на пари. Истовремено, учесниците ќе го продлабочат своето знаење за техниките на перење на пари, клучните улоги и одговорности на поврзаните лица и внатрешната организација со цел намалување на ризикот од перење пари и финансирање тероризам. Семинарот е комбинација на теоретски предавања и практични вежби/студии на случај. Истиот е високо интерактивен врз основа на постојана размена на ставови и мислења.

Целна група се вработени во комерцијални банки како и од останати институции кои сметаат дека би имале корист од оваа обука. Од учесниците се бара да имаат одлично познавање на англиски јазик. **Учеството не предвидува плаќање на котизација.**

Семинарот ќе заврши со испит кој е предвиден да се одржи во петиот ден (8 април). Учесниците кои ќе го положат испитот ќе добијат сертификат – Certificate of success - Prevention of money laundering & counter-terrorist financing.

Поканата за семинарот, програмата и апликацијата за учество ќе ги најдете на интернет страницата на Министерството за финансии (www.finance.gov.mk), секција Финансиски систем, во делот на Семинари и обуки (<http://finance.gov.mk/node/665>).

Ве молиме да номинирате најмногу два претставника од Вашата институција. Апликациите се доставуваат најдоцна до 23 март (среда) 2016 година на долунаведените e-mail адреси.

За сите дополнителни информации, Ве молиме контактирајте ги долунаведените лица.
Благодариме на соработката.

Со почит,

Ленче Тагасовска
Раководител на сектор